

69.

Врз основа на член 190 и член 167 алинеја д, а во врска со член 165 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 01.12.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРВИЧНИОТ  
ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ИЗВЕШТАЈОТ  
ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА  
НАДЗОРЕН, УПРАВЕН ОДБОР ИЛИ ОДБОР НА  
ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО  
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ, КАКО И  
НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ОДГОВОРНОСТИ  
И ОВЛАСТУВАЊА**

**Член 1**

Со Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања се уредува формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања (во понатамошниот текст: Правилник).

**Член 2**

"Првичен извештај за сопственост" е извештај за количината на хартиите од вредност издадени од акционерското друштво со посебни обврски за известување во сопственост на лицата од член 1 на овој Правилник кој се доставува до Комисијата за хартии од вредност и акционерското друштво со посебни обврски за известување во законскиот рок од 15 работни дена по нивното назначување на функцијата (во понатамошниот текст: првичен извештај за сопственост).

**Член 3**

"Извештај за промена на сопственост" е извештај за стекнатата дополнителна количина на хартиите од вредност издадени од акционерското друштво со посебни обврски за известување од страна на лицата од член 1 на овој правилник кој се доставува до Комисијата за хартии од вредност во законскиот рок од 5 работни дена од денот на порамнувањето на трговската трансакција односно извршувањето на нетрговскиот пренос (во понатамошниот текст: извештај за промена на сопственост).

**Форма на првичниот извештај за сопственост**

**Член 4**

(1) Првичниот извештај за сопственост се доставува до Комисијата за хартии од вредност и акционерското друштво со посебни обврски за известување во писмена форма.

(2) Првичниот извештај за сопственост го потпишува лично лицето од член 1 на овој правилник.

**Содржина на првичниот извештај за сопственост**

**Член 5**

Во првичниот извештај за сопственост треба да биде содржано следното:

5.1. Општи податоци за акционерското друштво со посебни обврски за известување

- назив;
- седиште и адреса;
- телефон и факс;
- адреса на електронската пошта и
- адреса на интернет страницата.

5.2. Општи податоци за лицето од член 1 на овој правилник

- име и презиме, датум и место на раѓање, националност, државјанство;
- опис на функцијата и датум на назначување;
- број и вид на акции издадени од друштвото што ги поседува изразен во апсолутен износ и процентуален износ во однос на основната главнина на друштвото.

**Форма на извештајот за промена на сопственост**

**Член 6**

(1) Извештајот за промена на сопственост се доставува до Комисијата за хартии во писмена форма.

(2) Извештајот за промена на сопственост го потпишува лично лицето од член 1 на овој правилник.

**Содржина на извештајот за промена на сопственост**

**Член 7**

Во извештајот за промена на сопственост треба да биде содржано следното:

7.1. Општи податоци за акционерското друштво со посебни обврски за известување

- назив;
- седиште и адреса;
- телефон и факс;
- адреса на електронската пошта и
- адреса на интернет страницата.

7.2. Општи податоци за лицето од член 1 на овој правилник и за промената во сопственоста на хартиите од вредност

- име и презиме, датум и место на раѓање, националност, државјанство;
- опис на функцијата и датум на назначување;
- број и вид на акции издадени од друштвото што ги поседува изразен во апсолутен износ и процентуален износ во однос на основната главнина на друштвото пред промената во сопственоста;
- број на ново стекнати/отгугени хартии од вредност;
- број и вид на акции издадени од друштвото што ги поседува изразен во апсолутен износ и процентуален износ во однос на основната главнина на друштвото по промената во сопственоста и
- поконкретен опис на правниот основ (трговска трансакција односно нетрговски пренос) на промената во сопственоста.

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.03-2665/1                      Комисија за хартии од вредност  
1 декември 2006 година                      Претседател,  
Скопје                                      проф. д-р. **Весна Пендовска**, с.р.

70.

Врз основа на член 190 и член 43 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 01-12-2006 година донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД  
ВРЕДНОСТ**

**Предмет на уредување**

**Член 1**

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар) се утврдуваат и уредуваат поблиските услови кои ги содржи барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (во натамошниот текст: Правилник).